

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Орална медицина и патологија			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за мобилна протетика Стручна специјализација за фиксна протетика Стручна специјализација за ортодонција			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет "Гоце Делчев" - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Ана Миновска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Презентација на најновите сознанија со кои ќе студентите ќе имаат можност за препознавање на нормалните и патолошките промени на оралните ткива поврзани со носење на протетски помагала и ортодонтски апарати				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>Теоретска настава <p>Карактеристики на оралните ткива; основни патолошки процеси и промени на оралните ткива; Патологија на усни и јазик; Стоматити и орални алергиски реакции; Преканцерозни состојби; Промени предизвикани од носење на протетски помагала и ортодонстски апарати; Труења со метали</p> </li> <li>Практична настава: <p>Присуство на студентите во ординација каде директно се запознаваат со патолошките промени во усната празнина.</p> </li> </ul>				
12.	Методи на учење:Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4ЕКТСx30часа=120часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+10+50=120часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10часови	

		16.3.	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот			
	17.1.	Тестови		40 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	Задолжителна литература					
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.1.	1.	Белазелкоска З., Накова М.	Орална патологија	Стоматолошки факултет, Скопје	2003
		2.	Димитровски В., Поповска- Спасовска М.	Основи на оралната пропедевтика	Стоматолошки факултет, Скопје,	2002
		3.	Накова М., Поповска- Спасовска М.	Дијагностика на оралните лезии- практикум	Стоматолошки факултет, Скопје	2006
	Дополнителна литература					
		Ред број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	Поповска- Спасовска М., Димитровски В.,	Диференцијална дијагноза на оралните лезии	Магнаскен, Скопје	2004

			Атанасовска- Стојановска А			
		2.	<u>Dragoljub Đajić,</u> <u>Dragoslav</u> <u>Đukanović</u>	Bolesti usta - oralna medicina - parodontologija	Elit - Medica	2008